

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

CIVIL AVIATION
AGENCY

AERONAUTICAL INFORMATION
SERVICE

Bosfor 7, Mralino 1041 Ilinden



АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

СЛУЖБА ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ
ИНФОРМАЦИИ

Босфор 7, Мралино 1041 Илинден

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Phone: (389) 2 314 81 59, 314 81 63
Telefax: (389) 2 311 20 26
AFTN: LWSKYOYX

AMDT AIP 106

15 MAR 2022

Insert following pages or charts Вметни ги следниве страници или карти		Destroy following pages or charts: Уништи ги следниве страници или карти:	
GEN		GEN	
• 0.4-1/2	15 MAR 2022/15 JUN 2021	• 0.4-1/2	15 FEB 2022/15 JUN 2021
• 0.4-3/4	15 MAR 2022/15 JUL 2020	• 0.4-3/4	15 DEC 2021/15 JUL 2020
• 0.6-1/2	15 MAR 2022/15 FEB 2022	• 0.6-1/2	15 FEB 2022
• 1.1-1/2	15 MAR 2022	• 1.1-1/2	15 MAR 2019/15 JUL 2021
• 1.1-3/4	15 MAR 2022	• 1.1-3/4	15 MAR 2019
• 1.2-1/2	15 FEB 2022/15 MAR 2022	• 1.2-1/2	15 FEB 2022
• 1.2-7/8	15 FEB 2022/15 MAR 2022	• 1.2-7/8	15 FEB 2022
AD		AD	
• LWSK 13/14	15 MAR 2022/15 MAR 2019	• LWSK 13/14	15 MAR 2019

The following NOTAM Series A are incorporated in AIP/Следните NOTAM-и серија А се вклучени во AIP:
A0914/21 and A0100/22

GEN 0.4 Контролна листа на АИП страни

GEN 0.4 Checklist of AIP pages

Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date
GEN		GEN 1.7 - 2	15 MAR 2019	GEN 3	
GEN 0.1 - 1	15 MAR 2019	GEN 1.7 - 3	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 1	15 MAR 2019
GEN 0.1 - 2	15 MAR 2019	GEN 1.7 - 4	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 2	15 MAR 2019
GEN 0.2 - 1	01 FEB 2019	GEN 1.7 - 5	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 3	15 MAR 2019
GEN 0.2 - 2	01 FEB 2019	GEN 1.7 - 6	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 4	15 MAR 2019
GEN 0.2 - 3	15 JUN 2021	GEN 1.7 - 7	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 5	01 JUL 2019
GEN 0.2 - 4	15 JUN 2021	GEN 1.7 - 8	15 MAR 2019	GEN 3.1 - 6	15 MAR 2019
GEN 0.2 - 5	15 JUN 2021	GEN 1.7 - 9	15 MAR 2019	GEN 3.2 - 1	15 APR 2019
GEN 0.2 - 6	15 JUN 2021	GEN 1.7 - 10	15 MAR 2019	GEN 3.2 - 2	15 JAN 2020
GEN 0.3 - 1	15 MAR 2019	GEN 1.7 - 11	15 MAR 2019	GEN 3.2 - 3	30 JAN 2020
GEN 0.3 - 2	15 MAR 2019	GEN 1.7 - 12	15 MAR 2019	GEN 3.2 - 4	12 AUG 2021
☞ GEN 0.4 - 1	15 MAR 2022	GEN 2		GEN 3.3 - 1	15 MAR 2019
GEN 0.4 - 2	15 JUN 2021	GEN 2.1 - 1	14 SEP 1995	GEN 3.3 - 2	15 MAR 2019
☞ GEN 0.4 - 3	15 MAR 2022	GEN 2.1 - 2	01 JUN 2010	GEN 3.3 - 3	15 MAR 2019
GEN 0.4 - 4	15 JUL 2020	GEN 2.2 - 1	01 DEC 2019	GEN 3.3 - 4	15 MAR 2019
GEN 0.5 - 1	01 FEB 2019	GEN 2.2 - 2	01 DEC 2019	GEN 3.4 - 1	15 MAR 2019
GEN 0.5 - 2	14 SEP 1995	GEN 2.2 - 3	15 DEC 2010	GEN 3.4 - 2	15 MAR 2019
☞ GEN 0.6 - 1	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 4	15 DEC 2010	GEN 3.4 - 3	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 2	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 5	15 DEC 2010	GEN 3.4 - 4	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 3	15 AUG 2020	GEN 2.2 - 6	15 DEC 2010	GEN 3.5 - 1	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 4	15 AUG 2020	GEN 2.2 - 7	15 DEC 2010	GEN 3.5 - 2	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 5	15 AUG 2020	GEN 2.2 - 8	15 DEC 2010	GEN 3.5 - 3	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 6	15 AUG 2020	GEN 2.2 - 9	15 DEC 2010	GEN 3.5 - 4	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 7	01 JAN 2022	GEN 2.2 - 10	15 DEC 2010	GEN 3.5 - 5	15 MAR 2019
GEN 0.6 - 8	15 AUG 2020	GEN 2.2 - 11	01 DEC 2019	GEN 3.5 - 6	15 MAR 2019
GEN 1		GEN 2.2 - 12	15 DEC 2010	GEN 3.6 - 1	15 JUL 2020
☞ GEN 1.1 - 1	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 13	15 DEC 2010	GEN 3.6 - 2	15 JUL 2020
☞ GEN 1.1 - 2	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 14	15 DEC 2010	GEN 3.6 - 3	15 JUL 2020
☞ GEN 1.1 - 3	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 15	15 DEC 2010	GEN 3.6 - 4	15 JUL 2020
☞ GEN 1.1 - 4	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 16	15 DEC 2010	GEN 4	
GEN 1.2 - 1	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 17	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 1	15 JUL 2021
☞ GEN 1.2 - 2	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 18	01 DEC 2019	GEN 4.1 - 2	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 3	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 19	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 3	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 4	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 20	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 4	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 5	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 21	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 5	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 6	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 22	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 6	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 7	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 23	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 7	15 JUL 2021
☞ GEN 1.2 - 8	15 MAR 2022	GEN 2.2 - 24	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 8	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 9	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 25	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 9	15 JUL 2021
GEN 1.2 - 10	15 FEB 2022	GEN 2.2 - 26	15 DEC 2010	GEN 4.1 - 10	15 JUL 2021
GEN 1.3 - 1	20 OCT 2009	GEN 2.2 - 27	15 DEC 2010	GEN 4.2 - 1	01 JAN 2022
GEN 1.3 - 2	14 SEP 1995	GEN 2.2 - 28	15 DEC 2010	GEN 4.2 - 2	01 JAN 2022
GEN 1.4 - 1	14 SEP 1995	GEN 2.3 - 1	14 SEP 1995	GEN 4.2 - 3	01 JAN 2022
GEN 1.4 - 2	14 SEP 1995	GEN 2.3 - 2	14 SEP 1995	GEN 4.2 - 4	01 JAN 2022
GEN 1.5 - 1	15 MAR 2019	GEN 2.3 - 3	14 SEP 1995	GEN 4.2 - 5	01 JAN 2022
GEN 1.5 - 2	15 MAR 2019	GEN 2.3 - 4	14 SEP 1995	GEN 4.2 - 6	01 JAN 2022
GEN 1.5 - 3	15 MAR 2019	GEN 2.3 - 5	14 SEP 1995		
GEN 1.5 - 4	15 MAR 2019	GEN 2.3 - 6	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 1	15 MAR 2019	GEN 2.4 - 1	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 2	15 MAR 2019	GEN 2.4 - 2	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 3	15 MAR 2019	GEN 2.5 - 1	01 JUL 2016		
GEN 1.6 - 4	15 MAR 2019	GEN 2.5 - 2	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 5	15 MAR 2019	GEN 2.6 - 1	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 6	15 MAR 2019	GEN 2.6 - 2	14 SEP 1995		
GEN 1.6 - 7	15 MAR 2019	GEN 2.7 - 1	20 OCT 2009		
GEN 1.6 - 8	01 AUG 2019	GEN 2.7 - 2	14 SEP 1995		
GEN 1.7 - 1	15 MAR 2019				

Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date
ENR		ENR 1.6 - 1	01 JUN 2021	ENR 3.2 - 1	10 MAY2007
ENR 0.1 - 1	15 JAN 2020	ENR 1.6 - 2	01 JUN 2021	ENR 3.2 - 2	10 MAY2007
ENR 0.1 - 2	15 JUN 2021	ENR 1.6 - 3	01 JUN 2021	ENR 3.3 - 1	01 DEC 2019
ENR 0.1 - 3	15 JUN 2021	ENR 1.6 - 4	01 JUN 2021	ENR 3.3 - 2	01 DEC 2019
ENR 0.1 - 4	15 JUN 2021	ENR 1.6 - 5	01 JUN 2021	ENR 3.3 - 3	01 DEC 2019
ENR 0.1 - 5	15 JUN 2021	ENR 1.6 - 6	01 JUN 2021	ENR 3.3 - 4	01 DEC 2019
ENR 0.1 - 6	15 JUN 2021	ENR 1.7 - 1	14 SEP 1995	ENR 3.3 - 5	01 DEC 2019
ENR 1		ENR 1.7 - 2	24 JAN 2002	ENR 3.3 - 6	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 1	14 SEP 1995	ENR 1.7 - 3	24 JAN 2002	ENR 3.3 - 7	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 2	14 SEP 1995	ENR 1.7 - 4	14 SEP 1995	ENR 3.3 - 8	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 3	14 SEP 1995	ENR 1.8 - 1	01 JUN 2010	ENR 3.3 - 9	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 4	14 SEP 1995	ENR 1.8 - 2	20 OCT 2009	ENR 3.3 - 10	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 5	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 1	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 11	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 6	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 2	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 12	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 7	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 3	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 13	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 8	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 4	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 14	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 9	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 5	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 15	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 10	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 6	15 JUN 2021	ENR 3.3 - 16	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 11	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 7	15 JUN 2021	ENR 3.4 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 12	14 SEP 1995	ENR 1.9 - 8	15 JUN 2021	ENR 3.4 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 13	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 1	02 DEC 2021	ENR 3.5 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 14	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 2	02 DEC 2021	ENR 3.5 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 15	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 3	02 DEC 2021	ENR 3.6 - 1	29 SEP 2005
ENR 1.1 - 16	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 4	02 DEC 2021	ENR 3.6 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 17	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 5	02 DEC 2021	ENR 4	
ENR 1.1 - 18	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 6	02 DEC 2021	ENR 4.1 - 1	02 DEC 2021
ENR 1.1 - 19	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 7	02 DEC 2021	ENR 4.1 - 2	02 DEC 2021
ENR 1.1 - 20	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 8	02 DEC 2021	ENR 4.2 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 21	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 9	02 DEC 2021	ENR 4.2 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.1 - 22	14 SEP 1995	ENR 1.10 - 10	02 DEC 2021	ENR 4.3 - 1	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 23	01 SEP 2002	ENR 1.10 - 11	02 DEC 2021	ENR 4.3 - 2	01 DEC 2019
ENR 1.1 - 24	01 SEP 2002	ENR 1.10 - 12	02 DEC 2021	ENR 4.4 - 1	02 DEC 2021
ENR 1.1 - 25	01 SEP 2002	ENR 1.10 - 13	02 DEC 2021	ENR 4.4 - 2	02 DEC 2021
ENR 1.1 - 26	01 SEP 2002	ENR 1.10 - 14	02 DEC 2021	ENR 4.5 - 1	01 DEC 2019
ENR 1.2 - 1	01 JUL 2019	ENR 1.11 - 1	20 OCT 2009	ENR 4.5 - 2	01 DEC 2019
ENR 1.2 - 2	15 JUN 2021	ENR 1.11 - 2	20 OCT 2009	ENR 5	
ENR 1.2 - 3	01 JUL 2019	ENR 1.11 - 3	20 OCT 2009	ENR 5.1 - 1	01 FEB 2019
ENR 1.2 - 4	01 JUL 2019	ENR 1.11 - 4	28 MAR 1996	ENR 5.1 - 2	01 FEB 2019
ENR 1.2 - 5	01 JUL 2019	ENR 1.12 - 1	15 JUL 2020	ENR 5.2 - 1	02 JAN 2020
ENR 1.2 - 6	01 JUL 2019	ENR 1.12 - 2	15 JUL 2020	ENR 5.2 - 2	02 JAN 2020
ENR 1.3 - 1	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 3	15 JUL 2020	ENR 5.3 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.3 - 2	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 4	15 JUL 2020	ENR 5.3 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.3 - 3	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 5	15 JUL 2020	ENR 5.4 - 1	15 MAR 2019
ENR 1.3 - 4	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 6	15 JUL 2020	ENR 5.4 - 2	15 MAR 2019
ENR 1.3 - 5	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 7	15 JUL 2020	ENR 5.5 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.3 - 6	02 DEC 2021	ENR 1.12 - 8	15 JUL 2020	ENR 5.5 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.3 - 7	02 DEC 2021	ENR 1.13 - 1	14 SEP 1995	ENR 5.6 - 1	14 SEP 1995
ENR 1.3 - 8	02 DEC 2021	ENR 1.13 - 2	14 SEP 1995	ENR 5.6 - 2	14 SEP 1995
ENR 1.4 - 1	27 NOV 2003	ENR 1.14 - 1	14 SEP 1995	ENR 6	
ENR 1.4 - 2	27 NOV 2003	ENR 1.14 - 2	14 SEP 1995	ENR 6.1 - 1	02 JAN 2020
ENR 1.4 - 3	14 SEP 1995	ENR 1.14 - 3	14 SEP 1995	ENR 6.1 - 2	02 JAN 2020
ENR 1.4 - 4	14 SEP 1995	ENR 1.14 - 4	14 SEP 1995	ENR 6.1 - 3	02 DEC 2021
ENR 1.4 - 5	20 OCT 2009	ENR 2		ENR 6.1 - 4	02 DEC 2021
ENR 1.4 - 6	27 MAR 1997	ENR 2.1 - 1	25 MAY 2017	ENR 6.2 - 1	15 APR 2019
ENR 1.5 - 1	14 SEP 1995	ENR 2.1 - 2	25 MAY 2017	ENR 6.2 - 2	15 APR 2019
ENR 1.5 - 2	01 FEB 1996	ENR 2.2 - 1	02 DEC 2021	ENR 6.2 - 3	02 JAN 2020
ENR 1.5 - 3	14 SEP 1995	ENR 2.2 - 2	02 DEC 2021	ENR 6.2 - 4	02 JAN 2020
ENR 1.5 - 4	26 MAY 2016	ENR 3			
ENR 1.5 - 5	01 FEB 1997	ENR 3.1 - 1	06 MAY2010		
ENR 1.5 - 6	14 SEP 1995	ENR 3.1 - 2	06 MAY2010		

Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date	Страна Page	Датум Date
AD		LWSK AD 2			
AD 0.6 - 1	14 SEP 1995	AD LWSK - 1	15 JUL 2021		
AD 0.6 - 2	14 SEP 1995	AD LWSK - 2	15 MAR 2019		
AD 1		AD LWSK - 3	15 MAR 2019		
AD 1.1 - 1	01 DEC 2019	AD LWSK - 4	15 JUL 2021		
AD 1.1 - 2	01 DEC 2019	AD LWSK - 5	15 MAR 2019		
AD 1.2 - 1	01 DEC 2019	AD LWSK - 6	15 MAR 2019		
AD 1.2 - 2	01 DEC 2019	AD LWSK - 7	15 MAR 2019		
AD 1.2 - 3	01 DEC 2019	AD LWSK - 8	15 MAR 2019		
AD 1.2 - 4	01 DEC 2019	AD LWSK - 9	15 MAR 2019		
AD 1.2 - 5	01 DEC 2019	AD LWSK - 10	01 DEC 2019		
AD 1.2 - 6	01 DEC 2019	AD LWSK - 11	15 MAR 2019		
AD 1.3 - 1	14 SEP 1995	AD LWSK - 12	15 AUG 2020		
AD 1.3 - 2	14 SEP 1995	AD LWSK - 13	15 MAR 2022		
AD 1.4 - 1	01 MAR 1998	AD LWSK - 14	15 MAR 2019		
AD 1.4 - 2	14 SEP 1995	AD LWSK - 15	15 MAR 2019		
AD 1.5 - 1	15 DEC 2021	AD LWSK - 16	15 MAR 2019		
AD 1.5 - 2	15 DEC 2021	AD 2.24 - 1	15 JUL 2013		
LWOH AD 2		AD 2.24 - 2	14 SEP 1995		
AD LWOH - 1	01 DEC 2019	AD 2.24 - 3	15 APR 2019		
AD LWOH - 2	01 DEC 2019	AD 2.24 - 4	15 APR 2019		
AD LWOH - 3	01 DEC 2019	AD 2.24 - 5	15 APR 2019		
AD LWOH - 4	15 JUL 2021	AD 2.24 - 6	15 APR 2019		
AD LWOH - 5	01 DEC 2019	AD 2.24 - 7	02 DEC 2021		
AD LWOH - 6	15 JUL 2020	AD 2.24 - 8	30 JAN 2020		
AD LWOH - 7	15 JUL 2020	AD 2.24 - 9	15 APR 2019		
AD LWOH - 8	15 JUL 2020	AD 2.24 - 10	15 APR 2019		
AD LWOH - 9	15 JUL 2020	AD 2.24 - 11	15 APR 2019		
AD LWOH - 10	01 DEC 2019	AD 2.24 - 12	15 APR 2019		
AD LWOH - 11	01 DEC 2019	AD 2.24 - 13	15 APR 2019		
AD LWOH - 12	01 DEC 2019	AD 2.24 - 14	15 APR 2019		
AD LWOH - 13	01 DEC 2019	AD 2.24 - 15	15 APR 2019		
AD LWOH - 14	01 DEC 2019	AD 2.24 - 16	15 APR 2019		
AD 2.24 - 1	26 MAY 2016	AD 2.24 - 17	02 DEC 2021		
AD 2.24 - 2	14 SEP 1995	AD 2.24 - 18	02 DEC 2021		
AD 2.24 - 3	15 APR 2019	AD 2.24 - 19	02 DEC 2021		
AD 2.24 - 4	15 APR 2019	AD 2.24 - 20	02 DEC 2021		
AD 2.24 - 5	15 APR 2019	AD 2.24 - 21	12 NOV 2015		
AD 2.24 - 6	15 APR 2019	AD 2.24 - 22	12 NOV 2015		
AD 2.24 - 7	02 DEC 2021	AD 2.24 - 23	12 NOV 2015		
AD 2.24 - 8	02 DEC 2021	AD 2.24 - 24	12 NOV 2015		
AD 2.24 - 9	15 APR 2019	AD 2.24 - 25	01 DEC 2019		
AD 2.24 - 10	15 APR 2019	AD 2.24 - 26	01 DEC 2019		
AD 2.24 - 11	15 APR 2019	AD 3			
AD 2.24 - 12	15 APR 2019	AD 3.1 - 1	14 SEP 1995		
AD 2.24 - 13	15 APR 2019	AD 3.1 - 2	14 SEP 1995		
AD 2.24 - 14	15 APR 2019				
AD 2.24 - 15	15 APR 2019				
AD 2.24 - 16	15 APR 2019				
AD 2.24 - 17	15 APR 2019				
AD 2.24 - 18	15 APR 2019				
AD 2.24 - 19	12 AUG 2021				
AD 2.24 - 20	15 APR 2019				
AD 2.24 - 21	15 APR 2019				
AD 2.24 - 22	15 APR 2019				
AD 2.24 - 23	15 APR 2019				
AD 2.24 - 24	15 APR 2019				
AD 2.24 - 25	12 NOV 2015				
AD 2.24 - 26	12 NOV 2015				

INTENTIONALLY LEFT BLANK

GEN 0.6	Содржина на првиот дел ОПШТО (GEN)	GEN 0.6	Table of contents to Part I GENERAL (GEN)
GEN 0.1	Вовед Preface		GEN 0.1 - 1
GEN 0.2	Преглед на АИП амандмани Record of AIP Amendments		GEN 0.2 - 1
GEN 0.3	Преглед на АИП додатоци Record of AIP Supplements		GEN 0.3 - 1
GEN 0.4	Контролна листа на АИП страни Checklist of AIP pages		GEN 0.4 - 1
GEN 0.5	Листа на рачни исправки на АИП List of Hand Amendments To The AIP		GEN 0.5 - 1
GEN 0.6	Содржина на првиот дел ОПШТО (GEN) Table of Contents to Part 1 GENERAL (GEN)		GEN 0.6 - 1
GEN 1	НАЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТИВИ И БАРАЊА NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS		GEN 1.1 - 1
GEN 1.1	Надлежни власти Designated authorities		GEN 1.1 - 1
1.1.1	Цивилна авијација Civil Aviation		GEN 1.1 - 1
1.1.2	Метеорологија Meteorology		GEN 1.1 - 1
1.1.3	Царина Customs		GEN 1.1 - 1
1.1.4	Имиграција Immigration		GEN 1.1 - 2
1.1.5	Здравство Health		GEN 1.1 - 2
1.1.6	Рутни и аеродромски/хелиодромски такси En-route and Aerodrome/Heliport charges		GEN 1.1 - 2
1.1.7	Земјоделски карантин Agricultural quarantine		GEN 1.1 - 2
1.1.8	Истрага на воздухопловни несреќи Aircraft accidents investigation		GEN 1.1 - 3
GEN 1.2	Влез, транзит и заминување на воздухоплови Entry, transit and departure of aircraft		GEN 1.2 - 1
1.2.1	Општо General		GEN 1.2 - 1
1.2.2	Редовен воздушен превоз Scheduled Air Services		GEN 1.2 - 2
1.2.3	Документи кои се неопходни за контрола на воздухоплови Documents necessary for aircraft control		GEN 1.2 - 4
1.2.4	Услови за јавно здравје Public health requirements		GEN 1.2 - 4
1.2.5	Нередовен воздушен превоз Non-scheduled Air Services		GEN 1.2 - 4
1.2.6	Меѓународни летови од генерална авијација General aviation international flights		GEN 1.2 - 7

1.2.7	Координација со операторот на аеродром Coordination with the airport operator	GEN 1.2 - 8
1.2.8	Прелети и технички слетувања Overflying and Technical Landing	GEN 1.2 - 8
1.2.9	Аеродром на влез Airport of Entry	GEN 1.2 - 9
GEN 1.3	Влез, транзит и заминување на патници и посада Entry, transit and departure of passengers and crew	GEN 1.3 - 1
1.3.1	Пасош Passport	GEN 1.3 - 1
1.3.2	Виза Visa	GEN 1.3 - 1
1.3.3	Царински барања Customs requirements	GEN 1.3 - 1
1.3.4	Здравствени критериуми Public health requirements	GEN 1.3 - 1
GEN 1.4	Влез, транзит и заминување на карго Entry, transit and departure of cargo	GEN 1.4 - 1
GEN 1.5	Авионски инструменти, опрема и летечки документи Aircraft instruments, equipment, and flight documents	GEN 1.5 - 1
1.5.1	Општо General	GEN 1.5 - 1
1.5.2	Радио опрема Radio equipment	GEN 1.5 - 1
1.5.3	Специјална опрема Special Equipment to be carried	GEN 1.5 - 3
1.5.4	Опрема за сигнализирање Signalling equipment	GEN 1.5 - 3
1.5.5	Опрема за преживување Survival equipment	GEN 1.5 - 4
GEN 1.6	Преглед на домашни регулативи и меѓународни договори/конвенции Summary of national regulations and international agreements/conventions	GEN 1.6 - 1
1.6.1	Општо General	GEN 1.6 - 1
1.6.2	Национални законски прописи од областа на воздухопловството National Aviation Legislation	GEN 1.6 - 1
1.6.3	Национални подзаконски прописи од областа на воздухопловството National Aviation Regulations	GEN 1.6 - 1
1.6.4	Меѓународни спогодби/конвенции International agreements/conventions	GEN 1.6 - 4
1.6.5	Договорни писма кои се во сила Letters of agreement in force	GEN 1.6 - 8
GEN 1.7	Разлики од ICAO стандардите, препораките и процедурите Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures	GEN 1.7 - 1
1.7.1	АНЕКС 1 ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ НА ПЕРСОНАЛ ANNEX 1 PERSONNEL LICENSES	GEN 1.7 - 1
1.7.2	АНЕКС 2 ПРАВИЛА ЗА ЛЕТАЊЕ ANNEX 2 RULES OF THE AIR	GEN 1.7 - 3

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

GEN 1 НАЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТИВИ И БАРАЊА**GEN 1.1 Надлежни власти****GEN 1.1.1 Цивилна авијација**

За регулирање и спроведување на работите од воздухопловството во Република Северна Македонија надлежни се:

1.1.1.1 Министерство за Транспорт и Врски

Адреса: Црвена Скопска Општина 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: ++389 2 3145 497/3123292
Факс: ++389 2 3126 228

1.1.1.2 Агенција за Цивилно Воздухопловство

Адреса: Даме Груев 1
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: ++389 2 311 40 46/311 47 73
Факс: ++389 2 311 57 08

1.1.1.3 Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти

Адреса: Луј Пастер 23-1/3
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: ++389 2 31 48 408/415(RCC, 24H)
++389 70 344 899(RCC, 24H)
Факс: ++389 2 314 82 63
SITA: SKPAPYF
AFTN: LWSKYSYX (RCC)

GEN 1.1.2 Метеорологија

Орган кој што е определен да пружа метеоролошки услуги за меѓународниот воздушен сообраќај во границите на Република Северна Македонија е:

1.1.2.1 М-НАВ Метеоролошка служба

Адреса: Босфор бр.7, Мралино
1041 Илинден
Република Северна Македонија
Тел: ++ 389 2 314 81 55
Факс: ++ 389 2 311 20 26
SITA: LWSKYMYX

GEN 1.1.3 Царина

Орган одговорен за царина во Република Северна Македонија е:.

GEN 1 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS**GEN 1.1 Designated authorities****GEN 1.1.1 Civil Aviation**

For regulating and governing the activities in the field of civil aviation the following authorities shall be competent:

1.1.1.1 Ministry of Transport and Communication

Address: Crvena Skopska Opstina 4
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
Phone: ++ 389 2 3145 497/3123 292
Fax: ++ 389 2 3126 228

1.1.1.2 Civil Aviation Agency

Address: Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
Phone: ++ 389 2 311 40 46, 311 47 73
Fax: ++ 389 2 311 57 08

1.1.1.3 Aviation Accident and Serious Incidents Investigation Committee

Address: Luj Paster 23-1/3
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
Phone: ++ 389 2 3148 408/415 (RCC, 24 hours)
++ 389 70 344 899 (RCC, 24 hours)
Fax: ++ 389 2 3148 263 (RCC, 24 hours)
SITA: SKPAPYF
AFTN: LWSKYSYX (RCC)

GEN 1.1.2 Meteorology

The authority designated to provide meteorological service for international air navigation within Republic of North Macedonia is:

1.1.2.1 M-NAV Air Navigation Service Provider of the Republic of North Macedonia, PCL - Aeronautical Meteorological Service

Address: Bosfor 7, Mralino
1041 Ilinden
Republic of North Macedonia
Phone: ++ 389 2 3148 204
Fax: ++ 389 2 3112 026
E-mail: meteosk@mnavigation.mk

GEN 1.1.3 Customs

The authority responsible for customs in the Republic of North Macedonia is:

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

1.1.3.1 Царинската управа на Република Северна Македонија

Адреса: Лазар Личеноски 13
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: ++389 2 311 61 88

Факс: ++389 2 323 78 32

GEN 1.1.4 Имиграција

Орган одговорен за имиграција во Република Северна Македонија е:

1.1.4.1 Министерството за внатрешни работи на Република Македонија

Адреса: Диме Мирчев бб
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: ++389 2 311 72 22

Факс: ++ 389 2 311 24 68

GEN 1.1.5 Здравство

Орган одговорен за здравство во Република Северна Македонија е:

1.1.5.1 Министерство за здравство - Санитарна и здравствена инспекција

Адреса: Водњанска бб
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: ++ 389 2 23 11 27

Факс: ++ 389 2 23 08 57

GEN 1.1.6 Рутни и аеродромски/хелиодромски такси

Орган одговорен за аеродромски/хелиодромски такси во Република Македонија е Јавното претпријатие за аеродромски услуги.

1.1.6.1 ТАВ Македонија ДООЕЛ

Адреса: Меѓународен Аеродром Скопје
ул. Босфор бр. 1, Мралино
1041 Илинден
Република Северна Македонија

Тел.: ++389 2 314 86 09

Факс: ++389 2 311 50 13
++ 389 2 311 50 13

SITA: SKPAPXH

GEN 1.1.7 Земјоделски карантин**1.1.7.1 НЕМА****GEN 1.1.8 Истрага на воздухопловни несреќи**

Орган одговорен за испитување на воздухопловни несреќи е:

1.1.3.1 Custom Authority

Address: Lazar Licenoski 13
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Phone: ++ 389 2 311 61 88

Fax: ++ 389 2 323 78 32

GEN 1.1.4 Immigration

The authority responsible for immigration in the Republic of North Macedonia is:

1.1.4.1 Ministry of Internal Affairs

Address: Dimce Mircev bb
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Tel: ++ 389 2 311 72 22

Fax: ++ 389 2 311 24 68

GEN 1.1.5 Health

The authority responsible for health in the Republic of North Macedonia is:

1.1.5.1 Ministry of Health - Sanitary and Health Inspectorate of Republic of North Macedonia

Address: Vodnjanska bb
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Phone: ++ 389 2 312 24 09, 312 23 55

Fax: ++ 389 2 323 08 57, 323 53 43

GEN 1.1.6 En-route and Aerodrome/Heliport charges

The authority responsible for the aerodrome/heliport charges is:

1.1.6.1 TAV Macedonia DOOEL

Address: Skopje International Airport
Bosfor No. 1, Mralino
1041 Ilinden
Republic of North Macedonia

Phone: ++ 389 2 314 86 09

Fax: ++ 389 2 311 50 13
++ 389 2 311 50 13

SITA: SKPAPXH

GEN 1.1.7 Agricultural quarantine**1.1.7.1 NIL****GEN 1.1.8 Aircraft accidents investigation**

The authority for the aircraft accident investigation is:

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

1.1.8.1 Инспекторат за цивилно воздухопловство**1.1.8.1 Civil Aviation Inspectorate**

Адреса: Даме Груев 1
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: ++389 2 311 40 46/311 47 73

Факс: ++389 2 311 57 08

Address: Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Phone: ++389 2 311 40 46/311 47 73

Fax: ++389 2 311 57 08

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ПРАЗНА СТРАНА

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

GEN 1.2 Влез, транзит и заминување на воздухоплови**GEN 1.2.1 Општо**

Сите летови во, од или над територијата на Република Северна Македонија се вршат согласно важечкиот закон за воздухопловство и прописите за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија.

Воздухопловите кои слетуваат во, односно заминуваат од Република Северна Македонија, или кои го прелетуваат македонскиот воздушен простор имаат право да летаат само по должината на АТС линиите кои се определени за меѓународна употреба и нивното првично слетување односно конечно заминување мора да биде од меѓународните аеродроми во Скопје или Охрид освен со посебно одобрение на Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Барањата за добивање одобренија за странски државни воздухоплови, за летување во, односно заминување од Република Северна Македонија, како и за прелетување на територијата на Република Северна Македонија се доставуваат до:

Адреса: Министерство за надворешни работи
Конзуларно Одделение
Кеј Димитар Влахов бб
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Работно време: ПОН; ВТОР; СРЕД; ЧЕТ; ПЕТ

Зима: 0730 - 1530 UTC

Лето: 0630 - 1430 UTC

Тел.: ++ 389 2 3110 333

Факс: ++ 389 2 3115 790

e-mail: mailmnr@mfa.gov.mk

Web site: www.mfa.gov.mk

Дежурни служби вон горенаведеното работно време, викенди и празници:

Зима: 1530 - 2100 UTC

Лето: 1430 - 2000 UTC

Тел.: ++ 389 2 3110 333

Факс: ++ 389 2 3115 790

Барањата за издавање одобренија за меѓународен редовен и нередовен јавен воздушен превоз како и за генерална авијација, во Република Северна Македонија се доставуваат до:

Адреса: Агенција за цивилно воздухопловство
Одделение за меѓународни работи
Даме Груев бр. 1
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел.: ++ 389 2 311 93 81

Тел: ++ 389 2 318 16 58

GEN 1.2 Entry, transit and departure of aircraft**GEN 1.2.1 General**

Any flight to, from or above the territory of the Republic of North Macedonia shall be carried out in accordance with the applicable Aviation Law and the civil aviation regulations of the Republic of North Macedonia.

The aircraft arriving into and departing from the Republic of North Macedonia i.e. the aircraft overflying the Macedonian air space, may fly only along the ATS routes designated for international use and their initial arrival or final departure shall be carried out at the international airports in Skopje or Ohrid, with the exception of those approved by special permission issued by the Civil Aviation Agency.

The requests for issue of permissions to foreign state aircraft for arrival to and departure from the Republic of North Macedonia, as well as for overflying the territory of the Republic of North Macedonia shall be submitted to the:

Address: Ministry of Foreign Affairs
Consular Department
Kej Dimitar Vlahov bb
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Work hours: MON; TUE; WED; THUR; FRI

Winter: 0730 - 1530 UTC

Summer: 0630 - 1430 UTC

Phone: ++ 389 2 3110 333

Fax: ++ 389 2 3115 790

e-mail: mailmnr@mfa.gov.mk

Web site: www.mfa.gov.mk

Beyond the above-mentioned work hours and on weekends or holidays:

Winter: 1530 - 2100 UTC

Summer: 1430 - 2000 UTC

Phone: ++ 389 2 3110 333

Fax: ++ 389 2 3115 790

The requests for issue of permissions for scheduled and non-scheduled air services as well as for general aviation operations to/from the Republic of North Macedonia shall be submitted to the:

Address: Civil Aviation Agency
International Affairs Department
Dame Gruev 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

Phone: ++ 389 2 311 93 81

Phone: ++ 389 2 318 16 58

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

Контакт информации на надлежното лице во АЦВ:

Тел: ++389 76 490-995
 Email: agramatikov@caa.gov.mk
 fltcaamkd@gmail.com
 Работно време: ПОН; ВТОР; СРЕД; ЧЕТ; ПЕТ
 Зима: 0700 - 1500 UTC
 Лето: 0600 - 1400 UTC

Барањата за издавање дозволи за летање, т.е. потврда на плановите за летање односно редовите на летање на странски цивилни воздухоплови кои ја прелетуваат територијата на Република Северна Македонија, или пак коишто вршат техничко слетување односно слетување во непревознички цели на нејзината територија или медицински летови како и барањата за издавање одобренија за летање на странски цивилни воздухоплови поврзани со редовен и нередовен јавен воздушен превоз како и за генерална авијација, во Република Северна Македонија, во викенди, празници и вон работното време на Агенцијата за цивилно воздухопловство, се доставуваат до:

Адреса: Одделение за одобрување и наплата на прелети
 Тел: ++389 2 314 81 57
 Факс: ++ 389 2 314 82 63
 Email: col.col@mnavigation.mk
 rco.rco@mnavigation.mk
 AFTN: LWSKYEYX
 web: www.mnavigation.mk
 Работно време: H24

Адреса: М-НАВ
 Босфор бр. 7, Мралино
 1041 Илинден
 Република Северна Македонија
 Тел: ++ 389 2 314 81 00
 Факс: ++ 389 2 314 82 39

GEN 1.2.2 Редовен воздушен превоз

1.2.2.1 Барањето за вршење редовен јавен воздушен превоз треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на превозникот;
- типот на воздухопловот, регистерски ознаки и број на летот; и
- аеродром на полетување и слетување, време на полетување и слетување, со назнака UTC или Local, односно ред на летање.

1.2.2.2 Со барањето превозникот е должен да ги достави до Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: АЦВ) на Република Северна Македонија или од АЦВ овластено правно лице следните документи:

Contact information of the CAA Duty Officer:

Phone: ++ 389 76 490-995
 Email: agramatikov@caa.gov.mk
 Work hours: MON; TUE; WED; THUR; FRI
 Winter: 0700 - 1500 UTC
 Summer: 0600 - 1400 UTC

The requests related to issue of flight permissions i.e. confirmations of flight plans or flight schedules to foreign aircraft overflying the territory of the Republic of North Macedonia, or those aimed for operating technical landings or landings for non-traffic purposes on its territory or medical flights as well as requests for issue of flight permissions to foreign aircraft for scheduled and non-scheduled air services as well as for general aviation operations to/from Republic of North Macedonia, on weekends, holidays, and beyond the work hours of the CAA, shall be submitted to:

Address: Flight Authorization Department and Route Charges Office
 Phone: ++ 389 2 314 81 57
 Fax: ++ 389 2 314 82 63
 Email: col.col@mnavigation.mk
 rco.rco@mnavigation.mk
 AFTN: LWSKYEYX
 www.mnavigation.mk

Operational hours: H24

Address M-NAV
 Bosfor Nr 7, Mralino
 1041 Ilinden
 Republic of North Macedonia
 Phone: ++ 389 2 314 81 00
 Fax: ++ 389 2 314 82 39

GEN 1.2.2 Scheduled Air Services

1.2.2.1 The request for scheduled public air services shall include the following information:

- name and address of the airline;
- type of aircraft, registration marks and flight number; and
- airport of departure and arrival, time of departure and arrival, including an UTC or Local indication, i.e. timetable.

1.2.2.2 The following documents shall be furnished by the airline to the Civil Aviation Agency together with the request (hereinafter referred as: CAA) of the Republic of North Macedonia or a legal entity authorized by the CAA:

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

GEN 1.2.6 Меѓународни летови од генерална авијација

1.2.6.1 Барањето за одобрување на летови од генерална авијација се поднесуваат најмалку еден работен ден пред предвиденото време за полетување и/или пред предвиденото време за влез во воздушниот простор на Република Северна Македонија, освен во случај кога АЦВ имала овластено друго правно лице за издавање на одобренја за летање вон нејзиното работно време. АЦВ може да издаде месечно или тримесечно одобрение за вршење летови од генерална авијација доколку операторот на воздухоплов достави листа на воздухоплови со кои ќе врши летови од генерална авијација и докази за исполнетост на условите од точката 1.2.6.3, за бараниот период. Добиеното месечно или тримесечно одобрение важи само за воздухопловите наведени во листата со барањето. Во случај на вклучување на нов воздухоплов, АЦВ издава потврда дека претходно издаденото одобрение се однесува и на новиот воздухоплов.

Напомена: Операторите на воздухоплови се должни времињата на пристигнување и заминување да ги координираат со операторот на аеродромите, односно со службата за слот координација.

1.2.6.2 За процесирање на барањата поврзани со одобренја за летање на странски воздухоплови од генерална авијација кои се наменети за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов се наплатува надоместок согласно Тарифникот на АЦВ.

1.2.6.3 За летови од генерална авијација со цел слетување, операторот на воздухоплов треба да достави барање до АЦВ или од АЦВ овластено правно лице со следните документи:

- a. важечко уверение за регистрација на воздухопловот со кој планира да оперира, издадено од националната воздухопловна власт на земјата од која доаѓа операторот;
- b. важечко уверение за пловидбеност, односно уверение за ревизија на пловидбеноста на воздухопловот или друг соодветен доказ дека воздухопловот е пловидбен, доколку таков постои;
- c. важечко осигурување за штети предизвикани на трети лица;
- d. посебно одобрение кое е издадено согласно член 29, став (2) од Законот за воздухопловство, доколку се врши активно снимање од воздухоплов;
- e. доколку се бара одобрување на летови од генерална авијација кои се вршат со воздухоплов без екипаж во контролирана аеродромска и терминална зона на воздухопловно пристаниште и во воздушен простор над надморска височина од 11000 стапки, операторот на воздухоплов треба да достави и доказ дека воздухопловот е опремен со уред за идентификација-транспондер;
- f. доколку се бара одобрување на летови од генерална авијација кои се вршат со воздухоплов без екипаж со маса поголема од 150 кг., операторот на воздухоплов треба да достави и доказ дека воздухопловот е опремен со уред за избегнување на судир (ACAS/TCAS); и

GEN 1.2.6 General aviation international flights

1.2.6.1 The request for approval of general aviation flights shall be submitted at least one working day prior to the scheduled time of take-off and/or scheduled time of entry into the airspace of the Republic of North Macedonia, except in the case when other legal entity has been authorized by the CAA to issue flight approvals outside its working hours. The CAA may issue monthly or quarterly approval for general aviation if the operator of aircraft submit a list of aircraft performing the general aviation operations and evidence for complying with the requirements from item 1.2.6.3, for the requested period. The granted monthly or quarterly approval is valid only for aircraft listed in the application for monthly or quarterly approval. In case of inclusion of new aircraft, the CAA shall issue confirmation that the previously issued approval also refers to the new aircraft.

Note: The aircraft operators shall coordinate their arrival and departure times with the airport operator, i.e. the slot coordination office.

1.2.6.2 The processing of requests related to approvals for operations of foreign general aviation flights for aerial work activities shall be charged in accordance with the CAA's Tariff Regulation.

1.2.6.3 For general aviation flights that include landing, the aircraft operator shall submit to the CAA or a legal entity authorized by the CAA the following documents:

- a. valid Certificate of Registration of the aircraft intended to operate, issued by the aeronautical authority of the state of origin of the operator;
- b. valid Certificate of Airworthiness, i.e., Review Certificate of Airworthiness or other suitable evidence proving the airworthiness of the aircraft, if applicable;
- c. valid Certificate of Third Party Liability Insurance;
- d. special authorization issued in accordance with Article 29, paragraph (2) of the Aviation Act, in cases of active aerial scan;
- e. if required approval of general aviation flights operated with unmanned aircraft within an aero drone control and terminal zones at an airport and airspace above sea level of 11.000 ft, the operator of aircraft shall demonstrate that the aircraft is equipped with transponder;
- f. if required for approval of general aviation flights operated with unmanned aircraft with mass over 150 kg, the operator shall demonstrate that the aircraft is equipped with airborne collision avoidance system (ACAS/TCAS); and

МАКЕДОНСКИ

ENGLISH

- g. доколку превозникот бара да врши авио-такси превоз, панорамски летови од земја за која постои информација или известување за постоење на воена или вонредна состојба, епидемија или друга опасност по јавната безбедност и здравје во Република Северна Македонија неопходно е да обезбеди позитивно мислење од Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за здравство и/или други надлежни институции/ тела во зависност од видот на опасноста.

Напомена: АЦВ има право да бара дополнителни документи, зависно од видот на активноста на воздухопловите кои се користат за генерална авијација.

GEN 1.2.7 Координација со операторот на аеродром

Операторите на воздухоплови се должни времињата на пристигнување и заминување да ги координираат со операторот на аеродромите, односно со Слот координацијата.

GEN 1.2.8 Прелети и технички слетувања

За добивање на одобренија за вршење на прелети на македонскиот воздушен простор, операторите на воздухоплови поднесуваат план за летање до Центарот за одобрување на летови при давателот на услуги за воздухопловна навигација M-NAV, најмалку три часа пред предвиденото време на полетување. Навремено поднесениот план за летање се смета за одобрение за вршење на прелет. Претходната одредба важи и за слетувања и полетувања заради непревознички цели.

Одделение за одобрување и наплата на прелети

Тел: ++ 389 2 314 81 57
 Факс: ++ 389 2 314 82 63
 Email: col.col@mnavigation.mk
 rco.rco@mnavigation.mk
 AFTN: LWSKYEYX

website www.mnavigation.mk

Работно време: H24

M-NAV

Босфор бр. 7, Мралино

1041 Илинден

Република Северна Македонија

Тел: ++ 389 2 314 81 00

Факс: ++ 389 2 314 82 39

- g. if the airline is required to operate avio-taxi, panoramic flights from a country in which there is state of war or emergency, epidemic or other dangerous situation to the public safety and health in the Republic of North Macedonia, it is necessary to have positive opinion from the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health and/or other relevant institutions/bodies, depending on the type of the danger.

Note: The CAA may require additional documents, depending on the type of aircraft activity used in general aviation.

GEN 1.2.7 Coordination with the airport operator

The operator of aircraft shall coordinate their arrival and departure times with the airport operator, i.e. the slot coordination office.

GEN 1.2.8 Overflying and Technical Landing

For obtaining permissions to overfly the Macedonian air space, the aircraft operators shall file a flight plan to the Flight Authorization Centre within the Air Navigation Service Provider M-NAV, at least three hours prior to the intended time of departure. The timely filed flight plan shall be considered as permission for overflight. The above provision shall be applied for arrivals and departures for non-traffic purposes.

Flight Authorization Department and Route Charges Office ANSP

Phone: ++ 389 2 314 81 57
 Fax: ++ 389 2 314 82 63
 Email: col.col@mnavigation.mk
 rco.rco@mnavigation.mk
 AFTN: LWSKYEYX

website www.mnavigation.mk

Operational hours: H24

M-NAV

Bosfor Nr 7, Mralino

1041 Ilinden

Republic of North Macedonia

Phone: ++ 389 2 314 81 00

Fax: ++ 389 2 314 82 39

AD 2.18 Средства за врски на воздухопловните служби**AD 2.18 Air traffic services communication facilities**

Ознака на службата Service designation	Повикувачки знак Call sign	Фреквенција Frequency	Работно време Hours of operation	Забелешки Remarks
APP	SKOPJE APP	120,3	H24	
TWR	SKOPJE TWR	118,5	H24	
ATIS	SKOPJE ATIS	130,125	H24	Language: English MET Additional Information: The averaging period for wind direction and speed, and RVR values in the METAR reports in the ATIS broadcast is 10 minutes.
HANDLING	TAV HANDLING	118,675	H24	Requests for ground handling services (fuel, GPU, ambu-lift, wheelchair, etc.)

AD 2.19 Радио навигациони и средства за слетување**AD 2.19 Radio navigation and landing aids**

Тип и категорија Type and category	Магнетна варијација Magnetic variation	Идентификација/емисија Identification/Emmission	Фреквенција Frequency	Работно време Hours of operation	Географски координати Geographical coordinates	Надморска висина на предавателот Elevation of transmitting antenna (m)
ILS RWY 34						
GP	4°E	-/A8W	330.5 MHz	H24	41 57 11N 021 37 23E	248
LOC		MSK/A8W	108.7 MHz	H24	41 58 30N 021 37 00E	<i>(Note: Without GP coverage between 10NM and 9.2NM below 2500ft QNH)</i>
OM		-/NON A2A	75 MHz	H24	41 53 40N 021 38 41E	
MM		-/NON A2A	75 MHz	H24	41 56 26N 021 37 44E	
DME/P		MSK/V7D	CH 24X	H24	41 57 11N 021 37 23E	
VOR - Skopje DME		SKJ/ A9W/V7D	<u>112.80 MHz</u> CH75X	H24	41 56 06N 021 37 50E	
L - Skopje	PT/NON A2A	295 KHz	H24	41 54 51N 021 38 17E	262	

AD 2.20 Локални сообраќајни регулативи**AD 2.20 Local traffic regulations**

За сите летови е потребна координација со властите на Аеродром Скопје. Види адреси во AD 2.2

For all flights coordination with Skopje Airport Authorities is needed. See addresses in AD 2.2

2.20.1 Таксирање на воздухоплов**2.20.1 Taxiing aircraft:**

- Стандардна рута за таксирање на воздухоплов при заминување од RWY 34 е директно од платформа, до позиција за чекање на пристап кон ПСП Н, освен ако е поинаку наложено од страна на контролорот

- Standard taxiing route for departure RWY 34 is direct from the apron, to the holding position on taxiway H, unless otherwise instructed by the controller.

- Стандардна рута за таксирање на воздухоплов при заминување од RWY 16 е директно од платформа до позиција за чекање на пристап на TWY B преку TWY A
- Стандардна рута за таксирање на воздухоплов при пристигнување на RWY34 е да се напушти RWY преку TWY B освен ако поинаку наложено од страна на контролорот
- Стандардна рута за таксирање на воздухоплов при пристигнување за RWY16 е да се напушти RWY преку TWY G освен ако поинаку наложено од страна на контролорот.

2.20.2 Останати правила за таксирање и паркирање на аеродромот

- Воздухопловите мора да таксират на областите за движење (полетно-слетните патеки, платформи) и да ги следи знаците и обележените линии со оската нос-тркалото. По пристигнувањето на влезот на платформата воздухопловот мора да го следи сервисното возило до неговата крајна паркинг позиција. Ова возило е со портокалова боја со ротирачко портокалово светло
- Ако воздухопловот остане на аеродромот повеќе од 4 часа, тој ќе биде преместен од платформата и паркиран во областа означена и наменети за подолг престој
- Нормално, проверките пред лет се вршат на платформа
- Полнење гориво на воздухопловот се врши само на платформа и во областите наменети за полнење гориво. Воздухопловот не може да се полни со гориво кога има патници или за време на влегување или излегување на патниците. По исклучок, воздухоплов во транзит може да се наполни со гориво (керозин) со патници. Во таков случај службата за опслужување, противпожарната бригада и членовите на екипажот на воздухопловот мора да преземат посебни против пожарни заштитни и безбедносни мерки.

Супервизорот на платформа ќе додели паркирно место за секој воздухоплов.

2.20.3 Оперативна процедура за употреба на TWY крстосницата A3/A4/A5, TWY J на платформа и местата за паркирање 201 - 206

2.20.3.1 Вовед

Оваа процедура опишува безбедна операција на воздухоплов во таксирање на крстосницата A3/A4/A5 TWY J на платформата од/до местата за паркирање 201 - 206.

2.20.3.2 TWY крстосница A3/A4/A5

- TWY крстосниците A3 - A4 се ограничени за Код C воздухоплови со максимален распон на крила од 36m (A321) и надворешно растојание на главните тркала од 9m

- Standard taxiing route for departure RWY 16 is direct from the apron to the holding position on taxiway B via taxiway A.

- Standard taxiing route for arriving aircraft for RWY34 is to vacate RWY via TWY B unless otherwise instructed by the controller.

- Standard taxiing route for arriving aircraft for RWY16 is to vacate RWY via TWY G unless otherwise instructed by the controller.

2.20.2 Other aircraft taxi and parking regulations at the airport

- The aircraft must taxi on the movement areas (taxiways, aprons) and follow the signs and the marked line with its nose wheel. After arriving at the entrance of the apron the aircraft must follow the service car to its final parking position. This ground handling car is orange in colour with a rotating orange light.

- If the aircraft is staying at the Airport more than 4 hours, it will be moved from the apron and parked in the area marked and intended for a longer stay.

- Normally preflight checks are done on the apron.

- Refuelling the aircraft is done only on the apron and on the areas intended for refuelling. The aircraft cannot be refuelled with passengers on board or during boarding or disembarking. Exceptionally, an aircraft in transit may be refuelled (kerosene) with the passengers on board. In such case the Ground Handling Service, the Fire Brigade, and crew of the aircraft must undertake special fire protective and safety measures.

- Ramp supervision will assign a stand for every aircraft.

2.20.3 Operating procedure for usage of TWY intersections A3/A4/A5, apron TWY J and stands 201 - 206

2.20.3.1 Introduction

This procedure describes safety operation of aircraft taxiing intersections A3/A4/A5 and apron TWY J to/from stands 201 - 206.

2.20.3.2 TWY intersections A3/A4/A5

- TWY intersections A3 - A4 are limited to code C aircraft with maximum wingspan 36m (A321) and outer main gear wheel span 9m.